

**КОНКУРС ЗА НАГРАДА ЗА НАЈДОБАР СТУДЕНТСКИ ПРЕВОД
И СТУДЕНТСКА РЕЗИДЕНЦИЈА ЗА КНИЖЕВЕН ПРЕВОД
„ВАВИЛОН – Нова генерација“ 2026**

РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ: 01 април 2026

Делегацијата на Европската унија, Јуроп хаус и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје, со задоволство го објавуваат **Конкурсот за награда за најдобар студентски превод и студентска резиденција за книжевен превод „Вавилон – Нова генерација“ 2026.**

Повикот е упатен до сите универзитетски студенти (не постари од 27 години) кои во моментот на конкурирање се запишани најмалку на трета година студии на кој било од факултетите во земјава. **Кандидатите треба да се пријават на конкурсот со превод од некој од 24-те службени јазици на Европската унија, кон кој било од јазиците што се зборуваат во земјата.**

Конкурсот се состои од две фази:

- ✓ **Студентска резиденција за книжевен превод, која ќе се одржи од 23 до 25 април 2026 во Јуроп хаус Струга.** Преку внимателно обмислена програма, резиденцијата ќе понуди серија сесии за градење на преведувачките вештини во нивните различни аспекти, водени од ментори, со цел на студентите да им се понуди воннаставна професионална надградба, како и да се поттикне квалитетот при преведувањето книжевни дела од европските јазици на јазиците што се зборуваат во земјава.

Трошоците за резиденцијата, вклучително транспорт и сместување со полн пансион, ќе бидат целосно покриени. Сместувањето ќе биде организирано во Струга (во 1/2 и 1/3 апартмани).

Деталната програма на резиденцијата, како и сите логистички информации ќе бидат доставени до учесниците по затворањето на повикот за пријавување.

- ✓ **По завршувањето на резиденцијата, кандидатите ќе работат на превод во рамките на својата јазична комбинација, со кој анонимно ќе конкурираат за наградата за најдобар студентски превод.** Преводот е предвидено да се заснова на расказ на еден од соодветните службени јазици на ЕУ, кој кандидатот/кандидатката ќе го преведат на избраниот целен јазик што се зборува во земјава. Расказот за превод кој што сè уште не е преведен на локалните јазици, кандидатите ќе го добијат на крајот од резиденцијата. Обемот на расказот понуден за превод ќе се движи во рамка од 3.000 до 5.000 збора. Пријавените преводи мора да бидат индивидуален труд на секој кандидат/кандидатка; заеднички преводи нема да бидат прифатени.

Жирито кое ќе ги оценува преводите ќе биде составено од етаблирани преведувачи, универзитетски професори, писатели и сл. – со исклучок на менторите од резиденцијата, со цел да се гарантира транспарентност на наградата.

Деталните инструкции за форматот и начинот на доставување на преводите ќе бидат споделени на завршувањето на резиденцијата.

Учеството во резиденцијата автоматски подразбира и обврска за поднесување превод од страна на студентот/студентката, со кој се кандидираат за наградата.

Работен јазик на резиденцијата за книжевен превод ќе биде македонскиот.

Предвидениот број учесници на резиденцијата е 15 студенти. Пријавените студенти ќе бидат известени за одговорот на нивната пријава најдоцна до 07 април.

Временска рамка

Краен рок за пријавување: **01 април 2026**

Одржување на резиденцијата: **од 23 до 25 април 2026**

Рок за поднесување на преводите: **15 јули 2026**

Церемонијата на доделување на наградата е предвидена за Европскиот ден на јазиците, 26 септември 2026 година.

ПРИЈАВУВАЊЕ:

– Пополнет формулар за пријава

– Кратка биографија

– **Краток приемен превод** на извадок од прозно дело, со должина од 500 до 1.000 збора, на јазичната комбинација со која се пријавил кандидатот/кандидатката (на пример, италијански кон македонски). Преводот треба да биде направен директно од прозниот текст на изворниот јазик, а да се поднесе само на целниот јазик. Исто така, приемиот превод треба да содржи и информација за изворната публикација и од кој јазик е преведен (на пример, превод од оригиналот на англиски јазик, Banville, John. The Sea. [2. Ed.], Alfred A. Knopf, 2007, p. 190-195).

– **Своерачно потпишана дигитална копија на изјава** од кандидатот дека, со пријавување и учество во резиденцијата, тој/таа се обврзува да учествува за наградата „БАВИЛОН – Нова генерација 2026“, со доставување на свој превод за неа, како и дека се согласува со сите услови на конкурсот и резиденцијата.

– **Дигитална копија од лична карта**

Документите треба да се достават преку следниов формулар на „Гугл“, најдоцна до 01 април 2026: <https://forms.gle/XggwBXJfV2EXD9LZ7>

Прашањата во врска со конкурсот можат да се испратат на следната адреса: babylonnewgeneration@euhouse.mk .

- Пријавените кандидати/кандидатки мора да се државјани на Република Северна Македонија.
- Роднините и/или блиските на организаторите или на членовите на жирито немаат право на учество.
- Одлуката на жирито е конечна. Кандидатите можат да добијат повратна информација за забелешките на жирито за пријавените преводи по доделување на наградите.
- Жирито ќе се формира соодветно на пријавените јазични комбинации.
- Жирито го задржува правото да не додели награда.
- Пријавувањето на конкурсот значи прифаќање на сите услови во кои ќе се одвива и резиденцијата и последователниот избор на најдобар превод.

Наградата ќе се состои од студиски престој поврзан со превод (во висина од 1.000 евра) и објавување на првонаградениот превод во *Годишниот зборник на филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје.*

Повеќе информации можете да најдете на следните интернет-страници:

https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia_en

<https://flf.ukim.mk/>

<https://www.euhouse.mk/>